

Јавно претпријатие за комунални дејности

ЈП.-ПЛАВАЈА- Радовиш

Примено:	25.06.2021		
Орг. един.	Број	Предлог	Вредност
0503	133/12		

ЈПКД ПЛАВАЈА Радовиш

Финансиски извештаи

за годината што завршува на 31 Декември 2020 година

и

Извештај на независните ревизори

Радовиш, Јуни 2021

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ	3-5
ОДГОВОРНОСТ НА МЕНАЏМЕНТОТ	6
БИЛАНС НА УСПЕХ	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА	8
БИЛАНС НА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	9
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ	10
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК	11
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	12 - 26



Друштво за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО РАДОВИШ

ул. Коста Сусинов бр. 22 Радовиш

тел. ++389 (32)633-632, 630-633;

тел.моб. ++389 (72)208-072,

e-mail: info@idejaplus.com, www.idejaplus.com

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО

Основачот и Менаџментот на ЈПКД ПЛАВАЈА

Радовиш

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи што вклучуваат извештај за финансиската состојба на ЈПКД ПЛАВАЈА Радовиш (во натамошниот текст Претпријатието) на 31 Декември 2020 година, како и на билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за паричните текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка; избирање и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки коишто се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Нашата одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на Нашата ревизија. Ние ја спроведовме ревизијата во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од

расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Јавното Претпријатие за да обликува ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Јавното Претпријатие. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека прибавените ревизорски докази се достатни и соодветни за да обезбедат основа за Нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

Ние бевме назначени за ревизори на ЈПКД ПЛАВАЈА Радовиш на 22.03.2021 година и не бевме во можност да го набљудуваме физичкиот попис на 01.01.2020 година и не присуствувавме на физичкиот попис на ден 31-ви Декември 2020 година, бидејќи тие дати претходеа на денот кога бевме ангажирани за ревизори на друштвото. Поради карактеристиките на сметководствената евиденција на друштвото, ние не бевме во можност да се увериме во состојбата преку примена на други ревизорски постапки. Бидејќи почетните и крајните залихи влијаат на резултатот од работењето, ние не бевме во состојба да утврдиме дали би биле потребни корекции во однос на искажаната добивка во Билансот на успех или на нетосметководствената вредност на постојаните средства и вредноста на залихите..

Како што е објавено во Белешка 12 кон финансиските извештаи, Претпријатието има евидентирано 9.619 илјади денари побарувања од купувачите од земјата од правни лица. Со примена на постапка за конфирмирање на овие побарувања утврдивме дека 50,33% од конфирмираните побарувања се застарени побарувања. Со примена на методот на интерполација износот на застарените побарувања изнесува 4.842 илјади денари, за кој износ се преценети побарувањата и финансискиот резултат, како и вредноста на активата и пасивата.

Како што е објавено во Белешка 12 кон финансиските извештаи, Претпријатието има евидентирано 30586 илјади денари побарувања од купувачите физички лица. Со примена на ревизорски постапка за потврдување на овие побарувања врз основа на избран примерок на од листата на физички лица, утврдивме дека 18.435 илјади денари се застарени побарувања, за кој износ се преценети побарувањата и финансискиот резултат, како и вредноста на активата и пасивата.

Како што е објавено во Белешка 12 кон финансиските извештаи, Претпријатието има евидентирано 36.422 илјади денари Сомнителни и спорни побарувања од правни и физички лица. Друштвото нема направено проценка за степенот на оштетување на истите, поради што ревизорот не беше во можност да го утврди точниот износ за кој се преценети побарувањата и преценет финансискиот резултат.

Како што е објавено во Белешка 17 кон финансиските извештаи, со состојба на 31 декември 2020 година евидентираната основна главнина на Друштвото изнесува 29.428 илјади денари и истата не е усогласена со износот на основната главнина регистрирана во Централниот регистар на РМ која изнесува 500 денари. Ние не бевме во состојба да стекнеме разумно уверување во однос на основот за евидентираниот износ на основна главнина на датумот на известување.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можните ефекти на кои се укажува во пасусот Основи за мислење со резерва, финансиските извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ЈПКД ПЛАВАЈА Радовиш заклучно со 31 декември 2020 година, како и финансиската успешност и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2020 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ЈПКД ПЛАВАЈА Радовиш, за годината што заврши на 31 декември 2020 година.

Радовиш, 25.06.2021 година

Овластен ревизор
Јанка Димитрова



ИДЕЈА ПЛУС
РЕВИЗИЈА & КОНСАЈТИНГ
Јанка Димитрова




БИЛАНС НА УСПЕХ

За годината што завршува на 31 Декември 2020 година во 000 денари

Позиција	Белешка	2020	2019
Приходи од продажба	4	83.136	72.767
Останати оперативни приходи	5	26.177	3.515
Потрошени материјали и ситен инвентар	6	(5.466)	(6.816)
Трошоци за вработените	7	(42.260)	(37.266)
Амортизација и ревалориз. на амортизација		(26.057)	(4.886)
Останати оперативни расходи	8	(16.000)	(15.513)
Набавна вредност на трговски стоки		(95)	(78)
<i>Добивка/загуба од оперативно работење</i>		19.435	11.723
Финансиски приходи	9	532	532
Финансиски расходи	9	(1.328)	(1.328)
<i>Добивка/загуба пред оданочување</i>		18.639	10.927
Данок на добивка	19	(1.936)	(1.237)
<i>Добивка/загуба од редовно работење</i>		16.703	9.690
Малцински интерес		0	0
<i>Нето добивка/загуба од редов. активности</i>		16.703	9.690
Нето добивка/загуба		16.703	9.690

Управниот одбор на ЈПКД ПЛАВАЈА Радовиш ги усвои овие финансиски извештаи на 24.02.2021 година и ги предложи на Совет на Општина Радовиш на усвојување



Дејан Крстев В.Д. Директор на
ЈПКД ПЛАВАЈА Радовиш

Белешките кон финансиски извештаи се интегрален дел на овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА
ЗА ПЕРИОДОТ 1.1.2020 - 31.12.2020 ГОДИНА во 000 денари

Позиција	Назив на позицијата	2020	2019
И	Добивка или загуба за периодот	16.703	9.690
	Останата сеопфатна добивка / загуба за периодот којашто не се прикажува во Билансот на успехот (пред оданочување)		
ИИ			
1.	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-
2.	Промена на ревалоризационите резерви на долгорочните материјални и нематеријални средства	-	-
3.	Добивка или загуба врз основа на дополнително вреднување на финансиските средства кои се расположливи за продажба	-	-
4.	Добивка или загуба врз основа на инструменти за заштита од ризикот за заштита од ризикот од паричните текови	-	-
5.	Добивка или загуба врз основа на инструменти за заштита од ризикот од нето вложување во странско работење	-	-
6.	Удел во останатата сеопфатна добивка/загуба на придружените друштва	-	-
7.	Актуарски добивки/загуби по дефинирани планови за користи	-	-
ИИИ	Данок на добивка на останатата сеопфатна добивка за периодот (10%)	-	-
ИВ	Нето останата сеопфатна добивка/загуба за периодот	-	-
В	Сеопфатна добивка/загуба за периодот	16.703	9.690

Управниот одбор на ЈПКД ПЛАВАЈА Радовиш ги усвои овие финансиски извештаи на 24.02.2021 година и ги предложи на Совет на Општина Радовиш на усвојување



Дејан Крстев – В.Д. Директор на
ЈПКД ПЛАВАЈА Радовиш

Белешките кон финансиски извештаи се интегрален дел на овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите

БИЛАНС ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2020 година во 000 денари

Позиција	Белешка	2020	2019
СРЕДСТВА			
А) Побарувања за запишан а неуплатен капитал		0	0
Б) Долгорочни средства		421.435	41.785
Нематеријални средства			
Материјални средства	10	421.435	41.785
В) Тековни средства		116.018	96.926
Залихи	11	11.505	9.000
Побарувања од купувачи	12	76.626	73.438
Парич. средства и еквиваленти на парични средства	14	27.887	14.488
ВКУПНА АКТИВА		537.453	138.711
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
А) Капитал и резерви		64.214	47.511
Запишан капитал		29.428	29.428
Ревалоризациона резерва		922	922
Резерви		923	922
Акумулирана добивка/загуба		32.941	16.239
Б) Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		0	0
В) Малцински интерес		0	0
Г) Долгорочни обврски		55.141	39.618
Д) Тековни обврски		418.098	51.582
Обврски спрема добавувачи	15	19.746	18.739
Останати краткорочни обврски	16	25.520	26.894
Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди		372.833	5.950
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		537.453	138.711

Управниот одбор на ЈПКД ПЛАВАЈА Радовиш ги усвои овие финансиски извештаи на 24.02.2021 година и ги предложи на Совет на Општина Радовиш на усвојување



Дејан Крстев – В.Д. Директор на
ЈПКД ПЛАВАЈА Радовиш

Белешките кон финансиски извештаи се интегрален дел на овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
За годината што завршува на 31 Декември 2020 г.

во илјади денари	Запишан капитал	Законски Резерви	ревалор. резерви	Нераспред. добивка	Непокриена загуба	Вкупно
Состојба на 1.01.2019	29.428	922	922	6.711	0	37.983
корекција на почетна состојба				0		0
Добивка за 2019 год.				9.528		9.528
Состојба на 31.12.2019	29.428	922	922	16.239		47.511
во илјади денари	Запишан капитал	Законски Резерви	ревалор. резерви	Нераспред. добивка	Непокриена загуба	Вкупно
Состојба на 1.01.2020	29.428	922	922	16.239	0	47.511
корекција на почетна состојба				0		0
Добивка за 2020 год.				16.703		16.703
Состојба на 31.12.2020	29.428	923	922	32.941	0	64.214

Белешките кон финансиски извештаи се интегрален дел на овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината што завршува на 31 Декември 2020 година во 000 денари

Позиција	2020/2019	2019/2018
А) Готовински текови од деловни активности	403.584	6.684
Нето добивка/загуба после оданочување	16.703	9.528
Амортизација	26.057	4.886
Зголемување/намалување на залихи	(2.505)	615
Зголемување/намалување на побарувања од купувачи	(3.188)	(34.44)
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачи	1.008	(11.27)
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	(1.374)	(17.97)
Зголемување/намалување на ПВР	366.883	(19.77)
Б) Готовински текови од инвестициони активности	(405.708)	(217.76)
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	(405.708)	(217.86)
В) Готовински текови од финансиски активности	15.523	20.098
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	15.523	20.098
Зголемување/намалување на паричните средства	13.399	5.006
Парични средства на почетокот на годината	14.488	9.482
Парични средства на крајот на годината	27.887	14.488

Белешките кон финансиски извештаи се интегрален дел на овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2020 ГОД.
НА ДРУШТВОТО ЈПКД ПЛАВАЈА РАДОВИШ**

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Јавното Претпријатие за комунални дејности (ЈПКД) ПЛАВАЈА ПО Радовиш, (натаму Претпријатието) е јавно претпријатие заведено во Трговскиот регистар под регистерска влошка 0805-50/152420210000433 на 24.11.1998 година, во сопственост на Совет на општина Радовиш, со организационен облик 03.4 - комунални.

Основна дејност на Јавното Претпријатие е под шифра 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода.

Други дејности кои ги обавува претпријатето се:

- 37.00 - Отстранување на отпадни води
- 38.11 - Собирање на безопасен отпад
- 38.21 - Обработка и отстранување на безопасен отпад
- 42.21 - Изградба на комунални објекти за течности
- 43.22 – Поставување и инсталации за водовод, канализација и плин и инсталации за греење и клима - уреди
- 68.20 - Издавање и управување на сопствен недвижен имот или имот земен под закуп
- 68.32 – Управување со недвижен имот со хонорар или врз база на договор
- 81.29 - Останати услуги на чистење неспоменати на друго место
- 81.30 - Услужни дејности за уредување и одржување на животна средина
- 96.09 – Останати лични услужни дејности, неспоменати на друго место

Седиштето на Претпријатието е во Радовиш на ул. Свети Спасо Радовишки бр. 32.

Во 2020 година, Јавното претпријатие имаше 98 вработени, а во 2019 година 90 вработени врз основа на просечните часови на работа.

Во Статутот на Јавното Претпријатие, се утврдени одредби кои го регулираат целокупното работење на Јавното Претпријатие, како и органите на управување и раководење. Органи на управување во ЈПКД ПЛАВАЈА Радовиш се:

- Управен одбор составен од 7 члена. Управниот одбор, за извршување на одредени работи формира постојани и повремени комисии и други работни тела. Надзорен одбор за контрола на материјално финансиското работење, од 5 члена и
- Директорот

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики кои се применети при подготвувањето на финансиските извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се применуваат конзистентно во текот на целата презентирана година.

2.1. Основи за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи на ЈП ПЛАВАЈА Радовиш се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва и Правилникот за водење сметководство, односно според Меѓународните сметководствени стандарди - МСС, Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ, Толкувањата на Постојниот комитет за толкување - ПКТ и Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување - КТМФИ утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето. Овие финансиски извештаи вклучуваат побарувања, обврски, оперативни резултати, промени во главнината и паричните текови

на Друштвото. При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешките.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

2.2. Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара од Раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиската состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

2.3. Споредливи износи

Ревизија на финансиските извештаи за 2019 година не е вршена.

2.4. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорената услуга е извршена, односно производите се испорачани.

2.5. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.6. Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи и се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на успех) на Друштвото.

2.7. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните и негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на успех) искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба.

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход / расход во Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на успех).

2.8. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 декември 2020 се состојат од недвижности и опрема. Недвижностите и опремата се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и / или работи ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е компетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година. Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација е сменета како резултат на променетото движење.

2.9. Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува пропорционално, со цел набавната вредност на средствата целосно да се отпише во нивниот проценет корисен век. Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компетентните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата.

Пропишаните годишни стапки на амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Недвижности	2.5% - 10%
Деловен инвентар	5% - 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Транспортни возила	10%

Амортизацијата на недвижности и опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

2.10. Обезвреднување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото, како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се обезвреднети, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од обезвреднување. Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од обезвреднување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат како расход согласно МСС 36 - Обезвреднување на средствата.

Обезвреднетите нефинансиски средства се оценуваат на секој извештаен датум за да се утврдат можните надоместувања на обезвреднувањето.

2.11. Залихи

Залихите на репроматеријали, иницијално се искажуваат според набавната вредност која се состои од фактурната вредност зголемена за транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Исправката на вредноста на залихите која се прикажува како трошок се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството. Залихите кои се обезвреднети или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

2.12. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според пазарната вредност вклучувајќи ги директните зависни трошоци на трансакција. При иницијалното признавање, Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за обезвреднување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се обезвреднети.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на успех). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход.

б) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

2.13. Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на трансакциски сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

2.14. Надоместоци на вработените

Во согласност со законските прописи во Република Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

Друштвото е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

2.15. Данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% на износот на остварената добивка пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, зголемена за даночно непризнатите расходи и намалена за даночните ослободувања. Доколку пресметаниот данок е поголем од износот на пресметаната добивка пред оданочување, за разликата се искажува загуба.

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива. Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

2.16. Дивиденди

Дивидендите се искажуваат како обврска со намалување на капиталот во периодот во кој се одобрени од сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината, кои се објавени по датумот на Извештајот на финансиска состојба се обелоденуваат како настани по периодот на известување.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности, Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

3.1. Пазарен ризик

а) Ризик од курсни разлики

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за

управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое сепак е ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

б) Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

в) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувања во хартии од вредност. Друштвото нема вложувања во акции.

3.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносниот ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски. Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото ги спроведува и следниве дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби итн.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците.

3.5. Проценки на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена

вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

БЕЛЕШКА 4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Во илјади денари	2020	2019
Приходи од продажба на стоки и услуги	83,136	72,767
Приходи од продажба на материјали, резервни делови, ситен инвентар амбалажа и автогуми		
Вкупно приходи од продажба	83,136	72,767

БЕЛЕШКА 5 ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Во илјади денари	2020	2019
Приходи од наплатени отпишани побарувања		18
Приходи од вишоци	15	
Приходи од премии И дотации	1,700	
Приход од амортизација на грант	24,462	
Останати неспомнати деловни приходи	0	3,497
Вкупно останати оперативни приходи	26,177	3,515

БЕЛЕШКА 6. УПОТРЕБЕНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

Во илјади денари	2020	2019
Трошоци за сировини и материјали	5,466	6,816
Потрошен ситен инвентар		
Вкупно трошоци за сировини и материјали	5,466	6,816

БЕЛЕШКА 7. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Во илјади денари	2020	2019
Нето плати	25,144	20,424
Придонеси и даноци од плати	12,178	9,625
Останати трошоци на вработени	4938	7217
Вкупно трошоци на вработените	42,260	37,266

БЕЛЕШКА 8. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

Во илјади денари	2020	2019
Потрошена енергија	9,893	10,046
ПТТ услуги	460	478
Услуги за одржување и заштита	859	109
Трошоци за реклама, пропаганда и донации	95	130
Останати услуги	2,147	1,878
Надомести на членови на УО	313	358
Вредносно усогласување на тековни средства	299	339
Дневници за службени патувања	32	138
Репрезентација	111	230
Даноци, придонеси, членрини, и др. давачки кои не зависат од резултатот	217	106
Банкарски услуги и трошоци на платниот промет	217	341
Останати нематеријални трошоци	1,357	1,360
Вкупно останати оперативни расходи	16,000	15,513

БЕЛЕШКА 9 ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Долгорочни нематеријални и материјални средства

При набавка, долгорочните нематеријални и материјални средства, се евидентираат во висина на трошокот за набавката намален за дисконтите и рабатите, а зголемен за сите зависни трошоци кои настануваат во функција на ставање на средството во употреба. При оттуѓување на средство добивката или загубата која е утврдена при продажба, се евидентира како приход или расход за тековниот период.

Амортизацијата на нематеријалните и материјалните средства се пресметува со употреба на праволиниската метода и со користење на стапките од Уредбата за амортизацијата. Субјектот ги користи следните стапки:

Софтвер	20%
Градежни објекти	2,5%
Опрема	10%
Канцелариски намештај, компјутери и сл.	20%
Транспортни средства	10%

Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка (отпис) на вредност, на 31.12.2020 година се прикажани во наредната табела:

СТРУКТУРА НАБАВКА И ДОБИШ

2019		Градежни	Постројки и	Инвестиции	
	Земјиште	објекти	опрема	во тек	Вкупно
Набавна вредност					
Салдо на 1 јануари 2019	356	51,197	59,056		110,609
Нови набавки во годината		9,817	1,304	10,661	21,782
Пренос на инвестиции во тек					0
Продадени матер.средства					0
Расходување					0
Корекција					0
Вкупно	356	61,014	60,360	10,661	132,391
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 јануари 2019		37,496	48,225		85,721
Амортизација за 2019		834	4,052		4,886
Расходи и оутѓувања					0
Корекција					0
Вкупно		38,330	52,277	0	90,607
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2019	356	22,684	8,083	10,661	41,785

2020		Градежни	Постројки и	Инвестиции	
	Земјиште	објекти	опрема	во тек	Вкупно
Набавна вредност					
Салдо на 1 јануари 2020	356	61,014	60,360	10,661	132,391
Нови набавки во годината	0	228,271	177,437		405,708
Пренос на инвестиции во тек	0	10,661		-10,661	0
Продадени матер.средства	0				0
Расходување	0				
Корекција	0				
Вкупно	356	299,946	237,797	0	538,099
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 јануари 2020		38,330	52,277		90,607
Амортизација за 2020		6,384	19,673		26,057
Расходи и оутѓувања		0			0
Корекција		0			0
Вкупно	0	44,714	71,950	0	116,664
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2018	356	255,232	165,847	0	421,435

БЕЛЕШКА 11. ЗАЛИХИ

Во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Суровини, материјали, рез.делови и ситен инвентар	11,081	8,549
Стоки	424	451
Вкупно залихи	<u>11,505</u>	<u>9,000</u>

БЕЛЕШКА 12 ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ

Во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Побарувања од купувачи во земјата – правни лица	9.619	12.054
Побарувања од купувачи во земјата – физички лица	36.586	28.720
Тужени побарувања – правни лица	3.332	1.258
Тужени побарувања – физички лица	33.089	31.496
Вкупно побарувања од купувачите	<u>76.626</u>	<u>73.438</u>

БЕЛЕШКА 13 ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Побарувања од државата		
Побарувања од вработени		
Побарувања од граѓани		
Други побарувања		
Вкупно други побарувања	<u>0</u>	<u>0</u>

БЕЛЕШКА 14 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Благајна	70	26
Пари на денарски сметки	27,817	14,462
Вкупно парични средства	<u>27,887</u>	<u>14,488</u>

БЕЛЕШКА 15 ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Добавувачи во земјата	19,746	18,739
Добавувачи во странство		
Обврски спрема добавувачи за камати - ЕВН		
Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи	<u>19,746</u>	<u>18,739</u>

БЕЛЕШКА 16 ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

Во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Обврски за јавна чистота за стамбен и деловен простор		
Обврски по основ на осигурување		
ДДВ	1,192	899
Данок на добивка	3,465	3,874
Обврски за останати даноци	3,498	2,952
Данок на непризнаени расходи		
Обврски за надомест на членови на управен одбор	140	185
Обврски за нето плати	2,074	2,122
Обврски за даноци и прид.од плати и др.примања	999	1,006
Даноци и придонеси од плати од минати години	<u>14,152</u>	<u>15,856</u>
Вкупно други краткорочни обврски	<u>25,520</u>	<u>26,894</u>

БЕЛЕШКА 17 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Друштвото во трговскиот регистар, има заведено основна главнина од 500 денари. Законската резерва се формира по пат на издвојување на процент од добивката согласно законската регулатива.

Друштвото има обврска да издвојува законска резерва се додека износот на резервата не достигне износ кој е еднаков на една петина од главнината.

Доколку создадената резерва се намали, мора да се надомести се додека не го достигне пропишаниот минимум. Законската резерва може да се употребува за покривање на загубата.

Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на загубата, Собирот на содружници може да донесе Одлука, вишокот да се користи за дополнување на дивидендата, доколку истата за деловната година не го достигне најмалиот пропишан износ.

Усогласувањето и движењето во капиталот и резервите е даден во Извештајот за промените во капиталот за годината што завршува на 31 Декември 2020 година.

БЕЛЕШКА 18 ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно Законот за данок на добивка, Данокот во износ од 1.936 илијади денари е пресметан на остварената добивка и на даночно непризнатите расходи по стапка до 10%.

БЕЛЕШКА 19. СТАРОСНА СТРУКТУРА НА ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

Друштвото нема евиденција за старосна структура на побарувања и обврски.

БЕЛЕШКА 20. СУДСКИ СПОРОВИ

ЈП ПЛАВАЈА Радовиш е тужена страна 5 физички лица со вкупна вредност на спорот од 2.617 денари и 3 судски спора од правни лица со вредност од 15.132 илјади денари.

БЕЛЕШКА 21. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Претпријатието не било предмет на контрола од страна на даночните органи за ддв, данок на добивка и за персонален данок од 2017 година наваму, поради што евидентираните даночни обврски во овие финансиски извештаи не може да се сметаат за конечни. Било какви корекции за дополнителни даноци и придонеси, кои може да произлезат од евентуална даночна контрола, не може да се утврдат со разумна точност на датумот на известување.

БЕЛЕШКА 22. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА СОЧИНУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Како значаен настан кој треба да се спомене е појавата на вирусот COVID 19, кој може да предизвика огромни турбуленции врз целата светска економија. Последиците од оваа пандемија во овој момент не можат да се предвидат, но може да има влијание на состојбата, успешноста и паричните текови на друштвото во наредниот период. Заради неизвесноста околу времетраењето на пандемијата и мерките кои ќе бидат преземани, раководството не е во состојба да направи релевантни проценки на финансиските ефекти кои би се појавиле во иднина.

Нема последователни настани после периодот на известување кои би влијаеле на извештајот на сеопфатната добивка, на извештајот на финансиската состојба како и на извештајот за паричните текови за 2020 година.

ЕМБС: 05266025

Целосно име: Јавно претпријатие за комунални дејности ПЛАВАЈА ПО Радовиш

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2020

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	421.434.879,00			41.784.721,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	421.434.879,00			41.784.721,00
10	-- Недвижности (011+012)	255.588.173,00			23.040.080,00
11	-- Земјиште	355.652,00			355.652,00
12	-- Градежни објекти	255.232.521,00			22.684.428,00
13	-- Постројки и опрема	165.846.706,00			8.083.330,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства				10.661.311,00

36	-- Б. ТЕКОВНИ СФ (037+045+052+059)	116.017.740,00		96.926.586,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	11.504.706,00		9.000.044,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	9.921.333,00		7.184.865,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.159.847,00		1.364.586,00
42	-- Залихи на трговски стоки	423.526,00		450.593,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	76.626.285,00	✓	73.438.103,00
47	-- Побарувања од купувачи	76.626.285,00		73.438.103,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	27.886.749,00	✓	14.488.439,00
60	-- Парични средства	27.886.749,00		14.488.439,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	537.452.619,00		138.711.307,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077- 078)	64.213.811,00	✓	47.511.099,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	29.427.762,00	✓	29.427.762,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	3.749.250,00		1.843.566,00
72	-- Законски резерви	1.874.625,00	✓	921.783,00
73	-- Статутарни резерви	1.874.625,00	✓	921.783,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	14.334.088,00	✓	6.711.349,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	16.702.711,00	✓	9.528.422,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	100.406.216,00		85.249.782,00

(208+209+210+211+213+218+219+220+221+222)						
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	✓	15.359.706,00	✓		16.861.539,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	✓	94.476,00	✓		77.896,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	✓	3.538.897,00	✓		2.481.333,00
212	-- Останати трошоци од работењето	✓	2.269.772,00	✓		2.638.953,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	✓	42.259.989,00	✓		37.266.422,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	✓	25.144.423,00	✓		20.423.934,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	✓	1.722.535,00	✓		1.368.853,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	✓	10.454.948,00	✓		8.256.260,00
217	-- Останати трошоци за вработените	✓	4.938.083,00	✓		7.217.375,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	✓	26.056.824,00	✓		4.885.711,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	✓	298.933,00	✓		339.206,00
222	-- Останати расходи од работењето	✓	1.327.712,00	✓		1.586.441,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)		18.638.253,00			10.765.917,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)		18.638.253,00			10.765.917,00
252	-- Данок на добивка		1.935.542,00			1.237.495,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)		16.702.711,00			9.528.422,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)		98,00			90,00

258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	16.702.711,00			9.528.422,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	16.702.711,00			9.528.422,00
269	-- Добивка за годината	16.702.711,00			9.528.422,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	16.702.711,00			9.528.422,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	355.652,00			355.652,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	255.232.521,00			22.684.428,00
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)	23.305.810,00			24.543.628,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	83.135.519,00			72.767.202,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	83.135.519,00			72.767.202,00

661	-- Останати приходи АОП 203 од БУ)	26.709.043,00			4.136.216,00
668	-- Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	5.466.423,00			6.815.954,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	2.034.756,00			2.049.225,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	599.863,00			664.420,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	7.858.527,00			7.996.360,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	460.127,00			577.614,00
685	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	2.497.979,00			1.877.622,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	51.574,00			479.320,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.230.790,00			724.317,00
696	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	30.000,00			30.000,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	32.045,00			138.421,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	20.072,00			85.205,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	348.216,00			397.218,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	24.445,00			119.119,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	111.760,00			151.024,00

711	-- Надомест за бански услуги (< или = АОП 212 од БУ)	216.507,00			341.056,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	92.300,00			94.700,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.477.211,00			1.353.381,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	98,00			90,00
724	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	1,00			1,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	109.844.562,00			

Потпишано од:

RISTE PRANGOVSKI

CN=Makedonski Telekom SA, O=Makedonski Telekom, C=MK
Makedonski Telekom SA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се () остатка на доставување, која ќе заврши с () длука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Јавно претпријатие за комунални
дејности
ПЛАВАЈА П.О.
Бр. 0501-110/1
22-02-2021 год.
Радовиш

Финансов извештај за работата на
„ЈП Плаваја“ – Радовиш
2020 год.

Февруари, 2021 година

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

Според обврските, сметководство на ЈП Плаваја е задолжено да изготви годишен финансиски извештај за работата на ЈП Плаваја. Целта на овие извештаи е да се информираат органите на Претпријатието за финансиските движења за одредениот период. Извештаите се изготвуваат во согласност со Законот за трговски друштва, МСС и МСФИ и сметководствените политики кои се однесуваат за средни субјекти и тоа:

- Биланс на успех
- Биланс на состојба
- Даночен биланс
- Посебни податоци
- Објаснувања и белешки
- Структура на приходи по дејности

Презентирање на податоците од Билансот на успех

БИЛАНС НА УСПЕХ

Р.бр	ПОЗИЦИЈА	2020	2019	Индекс
1	Приходи од основна дејност	83.135.519	72.767.202	114.2
2	Расходи од основна дејност	91.206.309	66.137.501	137.9
2а	Материјални трошоци	21.269.772	22.059.721	96.4
	Трошоци за сировини и др материјали	15.359.706	16.861.539	91.1
	Набавна вредност на продадени стоки	94.476	77.896	121.3
	Услуги со карактер на материјални трошоци	3.538.897	2.481.333	142.6
	Останати трошоци од работењето	2.269.772	2.638.953	86.0
2б	Трошоци за вработени	42.259.989	37.266.422	113.4
	Нето плати	25.144.423	20.423.934	123.1
	Трошоци за даноци и придонеси	12.177.483	9.625.113	126.5
	Останати трошоци за вработените	4.938.083	7.217.375	68.4
	Амортизација	26.056.824	4.885.711	533.3
3	Приходи од други активности	26.709.043	4.136.216	645.7
4	Расходи од други активности	1.327.712	1.586.441	83.7
5	Вонредни приходи			
6	Вонредни расходи			
7	Добивка пред оданочување	18.638.253	10.765.917	173.1
8	Загуба пред оданочување			
9	Данок и придонеси од добивка	1.935.542	1.237.495	156.4
10	Добивка за финансиската година	16.702.711	9.528.422	175.3
11	Загуба за финансиската година			
	Број на вработени	98	90	

Од билансот на успехот се гледа дека приходите од основната дејност имаат индекс од 114.2 или зголемување за 14.2%, додека расходите од основна дејност бележат индекс на зголемување од 137.9 односно 37.9%.

Материјалните трошоци во 2020 бележат намалување од 3.6% и тоа намалување бележат трошоците за сировини и материјали со 8.9% и останатите трошоци со 14%, додека услугите, и набавената вредност бележат зголемување.

Трошоците за вработени имаат зголемување од 13.4% и тоа поголем дел се должи на исплатата на регрес за годишен одмор на вработените и зголемениот просечен број на вработени и зголемувањето на мимималната плата.

Амортизацијата како показател има зголемување од 433.3% што се должи на амортизацијата на пречистителната станица која ЈП Плаваја ја доби од Општина Радовиш во јануари 2020 година но истата се јавува и на приходната страна кај приходите од други активности бидејќи станува збор за донирано основно средтво.

Приходите од други активности во 2020 година се зголемени за 545.7% во однос на 2019 година поради наведеното во погорниот пасус за амортизацијата на пречистителната станица добиена како донација.

Расходите од други активности имат намалување од 16.3%.

Вонредните приходи и вонредните расходи во 2020 година имаат вредности 0.

Добивка пред оданочување има индекс 173.1 или е зголемена за 73.1%.

Даноците и придонесите од резултатот односно од добивката имаат индекс 156,4 односно се зголемени за 56,4%, во однос на 2019 година што се должи на зголемената разлика на приходите и расходите .

Добивката за финансиската година има индекс 175.3 односно зголемување за 75.3% во однос на минатата година.


Загубата пред оданочување нема. Данок на добивка за непризнаени расходи изнесува 1,935,542 денари.

Во прилог е даден табеларен и графички приказ на најголеми трошоци како и на најголеми приходи во 2020:

2020 - ИЗВЕШТАЈ - НАЈГОЛЕМИ ПРИХОДИ/РАСХОДИ

Ред.број	Видови на трошоци	ЈП Плаваја 2020	трошоци во %
4.3	Бруто плата	37,334,670.00	40.93%
1.2	Потрошена електрична енергија	7,858,527.00	8.62%
1.1	Потрошени материјали и резервни делови	5,466,423.00	5.99%
4.4	Бруто плата преку АВВ	3,724,362.00	4.08%
4.2	Амортизација	26,056,824.00	28.57%


1.3	Потрошено Гориво и мазиво	2,034,756.00	2.23%
3.14	Камати	1,034,511.00	1.13%
2.15	Адв. Нотар. и Извршни услуги	908,078.00	1.00%
	Останати трошоци	6,788,158.00	7.44%
	Вкупно трошоци	91,206,309.00	



Приходи 2020

Ред.број	Видови на приходи	ЈП Плаваја 2020	Приходи во %
6.1	Приходи од продажба на вода	32,951,181.00	29.96%
6.17	Приходи од смет	15,597,575.00	14.18%
6.40	Приходи од прочистување отпадни води	9,186,708.00	8.35%

6.4	Приходи од канализација	6,984,875.00	6.35%
6.21	Приходи од погребална такса	4,705,165.00	4.28%
6.33	Приходи од паркови и зеленило	4,087,543.00	3.72%
6.29	Такса за јавна чистота	2,361,630.00	2.15%
6.30	Приходи од амортизација на грант	23,361,678.00	21.24%
	Останати приходи	10,763,552.00	9.79%
	Вкупно приходи	109,999,907.00	




Во прилог е даден табеларен и графички приказ на четиринаесетте најголеми трошоци како и на четиринаесте најголеми приходи во 2020:

Ред.број	Видови на приходи	Приходи	приходи во %
6.1	Приходи од продажба на вода	32.951.181	30.00%
6.17	Приходи од смет	15.597.575	14.20%
6.21	Приходи од погребална такса	4.705.165	4.28%
6.4	Приходи од канализација	6,984,875	6,36%
6.29	Такса за јавна чистота	2,361,630	2.15%
6.18	Приходи од комунален придонес домаќинства	2.207.067	2.01%
6.27	Приходи од резервација на Тезги	1.096.326	1.00%
6.38	Вонредни приходи нотарска награда	220.813	0.20%
6.40	Приходи од прочистување на отпадни води	9.186.708	8.36%
6.26	Приходи од пазарна такса	423.370	0.38%
6.20	Приходи од јавни чистота по програма	2.206.285	2.01%
6.10	Приходи од амортизација на грант	23.361.678	21.27%
6.3	Приходи од приклучок на канализациона мрежа	56.250	0.05%
6.33	Приходи од паркови и зеленило	4.087.543	3.72%
0	Останато	4.398.096	4.02%
	Вкупно приходи	109.488.562	

Ред.број	Видови на трошоци	Трошоци	трошоци во %
4.3	Бруто плата	37.334.670	40.93%
1.2	Потрошена електрична енергија	7.858.527	8.62%
3.16	Сомнителни и спор.побар	298,933	0.33%
1.1	Потрошени материјали и резервни делови	5.466.423	5.99%
4.2	Амортизација	26.056.824	28.57%
1.3	Потрошено Гориво и мазиво	2.034.756	2.23%
2.15	Адв. Нотар. и Извршни услуги	908.078	1.00%
3.14	Камати	1.034.511	1.13%
2.11	Услуги за санитар. контрола на вода	464.112	0.51%
4.4	Бруто плата преку АВВ	3.724.362	4.08%
3.21	Погребални трошоци за сандаци и венци	558.803	0.61%
2.8	Трошоци за УО	348.216	0.38%
2.2	Теле.услуги (мобилни)	303.148	0.33%
2.14	Услуги за поправка и одржување на возила	386.450	0.42%
	Останато	4.428.496	4.86%
	Вкупно трошоци	91.206.309	


СПОРЕДБА: Трошци/Приходи 2020

2020	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	Прочиститување	ЈП Плаваја
Вкупно трошоци	29.733.553	26.955.202	3.950.991	830.095	29.736.468	91.206.309
Вкупно приходи	44.758.373	28.313.296	5.191.096	1.563.864	30.017.933	109.844.562
Разлика	15.024.820	1.358.094	1.240.105	733.769	281.465	18.638.253




Тренд на движење на најголемите приходи и трошоци 2019/2020:

Ред.број	Видови на приходи	ЈП Плаваја 2020	ЈП Плаваја 2019	
6.1	Приходи од продажба на вода	32,951,181.00	31,104,018.00	105.94%
6.17	Приходи од смет	15,597,575.00	10,348,562.00	150.72%
6.40	Приходи од прочистување отпадни води	9,186,708.00	9,176,357.00	100.11%
6.4	Приходи од канализација	6,984,875.00	6,424,853.00	108.72%
6.21	Приходи од погребална такса	4,705,165.00	4,735,860.00	99.35%
6.33	Приходи од паркови и зеленило	4,087,543.00	3,150,642.00	129.74%
6.29	Такса за јавна чистота	2,361,630.00	2,383,830.00	99.07%
6.30	Приходи од амортизација на грантт	23,361,678.00	1,976,681.00	1181.86%
0	Останати приходи	10,608,207.00	7,602,612.00	139.53%
	Вкупно приходи	109,844,562.00	76,903,415.00	142.83%
	Вкупна добивка	18,638,253.00	10,765,914.00	



Ред.број	Видови на трошоци	ЈП Плаваја 2020	ЈП Плаваја 2019	Приходи 2020/2019
4.3	Бруто плата	37,334,670.00	30,013,076.00	124.39%
1.2	Потрошена електрична енергија	7,858,527.00	7,996,360.00	98.28%
1.1	Потрошени матерјали и резервни делови	5,466,423.00	6,815,954.00	80.20%
4.4	Бруто плата преку АВВ	3,724,362.00	6,092,510.00	61.13%
4.2	Амортизација (Просек од лани)	26,056,824.00	4,885,711.00	533.33%
1.3	Потрошено Гориво и мазиво	2,034,756.00	2,049,225.00	99.29%
3.14	Камати	1,034,511.00	1,014,883.00	101.93%
2.15	Адв. Нотар. и Извршни услуги	908,078.00	864,847.00	105.00%
	Останати трошоци	6,788,158.00	6,404,935.00	105.98%
	Вкупно трошоци	91,206,309.00	66,137,501.00	137.90%



8.2 БИЛАНС НА СОСТОЈБА

	ПОЗИЦИЈА	2020	2019	Индекс
	АКТИВА			
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	421.434.879	41.784.721	1008.6
	ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	116.017.740	96.926.586	119.7
	Залихи	9.921.333	7.184.865	138.1
	Побарувања од купувачи	76.626.285	73.438.103	104.3
	Побарувања од вработените	0	0	0
	Побарувања од други институции			
	Парични средства	27.886.749	14.488.439	182.5
	ВКУПНА АКТИВА	537.452.619	138.711.307	387.5
	ПАСИВА			
	КАПИТАЛ	64.213.811	47.511.099	135.2

ЗАПИШАН КАПИТАЛ	29.427.762	29.427.762	1
РЕЗЕРВИ	3.749.250	1.843.566	203.4
АКОМУЛИРАНА ДОБИВКА	14.334.088	6.711.349	213.6
ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	0	0	0
ДОБИВКА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА	16.702.711	9.528.422	175.3
ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОД.			
ДОЛГ. И КРАТ. ОБВРСКИ	100.406.216	85.249.782	117.8
ВКУПНА ПАСИВА	537.452.619	138.711.307	387.5

Од Билансот на состојба се гледа дека имаме зголемување на вкупната актива што соодветствува и во зголемување на вкупната пасива за 287.5%. што се должи на зголемувањето на материјалните средства со пречистителната станица која ЈП Плаваја ја доби од Општина Радовиш во јануари 2020 годин. Во активата побарувањата од купувачите се зголемени за 4.3%, а материјалните средства се зголемени за 908.6%.

Во пасивата се искажуваат изворите на средствата и се гледа дека имаме раст на капиталот од 35.2% и зголемување на обврските за 17.8% што се должи на кредитот за проектот со КФВ Банката..

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ПО РАБОТНИ ЕДИНИЦИ

Во прилог на извештајот Ви ги даваме табелите на расходите и приходите по работни единици за 2019 и 2020 година по подделни позиции аналитички според контниот план.

РАСХОДИ ПО РАБОТНИ ЕДИНИЦИ

Трошоците по работни единици водовод и канализација за 2020 во однос на 2019 година се зголемени во однос на трошоците во 2019 година.

Трошоците на работна единица комунална хигиена се зголемени во однос на тие од 2019 година.

Трошоците на работна единица погребно се зголемени поради зголемување на бројот на починати поради Covid 19 кризата.

Трошоците на работна единица градски Пазар се намалени во однос на 2019 година.

Во прилог е дадена табела за трошоци по работни единици за 2019 и 2020 година.

Финансов извештај на ЈП Плаваја Радовиш

За период 01.01.2019 до 31.12.2019 година

РАСХОДИ

Трошоци за материјали

Ред.бр.	Видови на трошоци	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	Пречистување	ЈП Плаваја
1.1	Потрошени материјали и резервни делови	3,610,984.00	2,296,605.00	137,190.00	120,379.00	650,796.00	6,815,954.00
1.2	Потрошена електрична енергија	5,313,049.00	158,527.00	0.00	0.00	2,524,784.00	7,996,360.00
1.3	Потрошено Гориво и мазиво	687,614.00	1,212,934.00	43,270.00	9,864.00	95,543.00	2,049,225.00
1.4	Трошоци за вода и смет	57,555.00	32,590.00	0.00	0.00	18,491.00	108,636.00
1.	ВКУПНО:	9,669,202.00	3,700,656.00	180,460.00	130,243.00	3,289,614.00	16,970,175.00

Ред.бр.	Видови на трошоци	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	Пречистување	ЈП Плаваја
2.1	Транспортни услуги	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.2	Теле.услуги (мобилни)	112,951.00	58,990.00	47,986.00	26,650.00	60,819.00	307,396.00
2.3	Теле.услуги (фиксни)	11,564.00	7,633.00	6,210.00	3,449.00	10,922.00	39,778.00
2.4	Поштарина	54,980.00	38,075.00	15,536.00	0.00	21,849.00	130,440.00
2.5	Инвестициони одржувања						0.00
2.6	Услуги за прекоп и чистење депонија						0.00
2.7	Услуги по договор за дело одр.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.8	Трошоци за УО	124,011.00	174,109.00	35,749.00	13,625.00	49,721.00	397,215.00
2.9	Трошоци за закуп						0.00
2.10	Трошоци за засил. Исхрана						0.00
2.11	Услуги за санитар. контрола на вода од	538,560.00	0.00	0.00	0.00		538,560.00

333 Штип							
2.12	Други услуги	45,245.00	70,563.00	0.00	0.00	29,114.00	144,922.00
2.13	Услуги за регистрација на возила	74,823.00	95,691.00	31,337.00	0.00	5,764.00	207,615.00
2.14	Услуги за поправка и одржување на возила	248,866.00	243,566.00	4,449.00	0.00		496,881.00
2.15	Адв. Нотар. и Извршни услуги	331,107.00	252,449.00	103,003.00	0.00	178,288.00	864,847.00
2.16	Чланарини на здруженија	30,359.00	20,218.00	3,823.00	0.00	10,400.00	64,800.00
2.17	Здравствени услуги	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.18	Трошоци за Семинар. и стру. литература	23,098.00	24,928.00	3,538.00	3,264.00	12,751.00	67,579.00
2.19	Интелектуални услуги	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.20	Трошоци за совет за јавни набавки	41,460.00	64,660.00	8,977.00	1,716.00	15,936.00	132,749.00
2.	ВКУПНО:	1,637,024.00	1,050,882.00	260,608.00	48,704.00	395,564.00	3,392,782.00

Други трошоци

Ред.бр.	Видови на трошоци	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	Пречистување	ЈП Плаваја
3.1	Трошоци за превоз на работници	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.2	Дневници за службен пат	28,602.00	30,630.00	7,745.00	4,958.00	13,273.00	85,208.00
3.3	Надоместок на трошоци за службен пат	17,028.00	22,864.00	6,935.00	0.00	6,386.00	53,213.00
3.4	Отпремнина за пензија	177,263.00	302,057.00	0.00	0.00	0.00	479,320.00
3.5	Помош на семејства	0.00	30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
3.6	Премии за осигурување						0.00
3.7	Трошоци за банкарски провизии	133,011.00	85,271.00	27,011.00	24,142.00	71,621.00	341,056.00
3.8	Трошоци за промоција пропаганда и реклама	17,461.00	0.00	0.00	0.00		17,461.00
3.9	Трошоци за репрезентација	34,930.00	54,476.00	7,563.00	3,837.00	11,077.00	111,883.00
3.10	Трош.за репрезентација бифе	12,220.00	19,058.00	2,546.00	1,342.00	3,975.00	39,141.00
3.11	Судски такси, финанс.резер.	20,440.00	17,030.00	9,865.00	0.00	11,006.00	58,341.00
3.12	Казни,пени,штети	0.00	7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
3.13	Спонзорст.за спорт и реклама	37,158.00	52,776.00	10,712.00	4,082.00	14,291.00	119,019.00

3.14	Камати	316,846.00	494,146.00	67,997.00	14,108.00	121,786.00	1,014,883.00
3.15	Камати за КАВ Банка	564,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,558.00
3.16	Сомнителни и спор.побар	138,685.00	105,798.00	20,047.00	0.00	74,676.00	339,206.00
3.17	Др.нематеријални трошоци	28,135.00	27,620.00	6,890.00	6,147.00	9,205.00	77,997.00
3.18	Др.немат.Тро.- сечење на дрва	4,800.00	3,000.00				7,800.00
3.19	Трошоци за РД такса	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.20	Дополнителни утврдени трошоци по решение	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.21	Погребални трошоци за сандачи и венци	0.00	0.00	489,644.00	0.00		489,644.00
3.22	Дополнителни утврдени трошоци по решение	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.23	Трошоци за одржување на софтвер	37,112.00	50,610.00	8,122.00	3,857.00	12,767.00	112,468.00
3.24	Трошоци за фонд за води	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.25	Трошоци за комисија за енергетика	21,611.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	32,836.00
3.26	Регрес за годишен одмор	226,132.00	352,670.00	51,930.00	6,667.00	86,918.00	724,317.00
3.27	Трошоци за комисија за енергетика	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.	ВКУПНО:	1,815,992.00	1,655,006.00	717,007.00	69,140.00	448,206.00	4,705,351.00

Ред.бр.	Видови на трошоци	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	Пречистување	ЈП Плаваја
4.1	Набавна вредност	0.00	0.00	77,896.00	0.00	0.00	77,896.00
4.2	Амортизација	3,169,427.00	1,435,492.00	216,010.00	64,782.00		4,885,711.00
4.3	Бруто плата	9,370,820.00	14,614,220.00	2,026,377.00	469,147.00	3,532,512.00	30,013,076.00
4.4	Бруто плата преку АВВ	1,902,082.00	2,966,443.00	95,043.00	411,854.00	717,088.00	6,092,510.00
4.	ВКУПНО:	14,442,329.00	19,016,155.00	2,415,326.00	945,783.00	4,249,600.00	41,069,193.00

5=1+2+3+4	Вкупно Трошоци	27,564,547.00	25,422,699.00	3,573,401.00	1,193,870.00	8,382,984.00	66,137,501.00
-----------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Финансов извештај на ЈП Плаваја Радовиш

За период 01.01.2020 до 31.12.2020

РАСХОДИ
Трошоци за материјали

Ред.бр.	Видови на трошоци	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	Пречистување	ЈП Плаваја
1.1	Потрошени материјали и резервни делови	3,223,509.00	1,981,641.00	24,688.00	6,897.00	229,688.00	5,466,423.00
1.2	Потрошена електрична енергија	4,781,108.00	176,717.00	65,254.00	40,245.00	2,795,203.00	7,858,527.00
1.3	Потрошено Гориво и мазиво	659,042.00	1,261,932.00	61,581.00	13,524.00	38,677.00	2,034,756.00
1.4	Трошоци за вода и смет	74,402.00	46,996.00	13,229.00	7,465.00	717,208.00	859,300.00
1.	ВКУПНО:	8,738,061.00	3,467,286.00	164,752.00	68,131.00	3,780,776.00	16,219,006.00

Ред.бр.	Видови на трошоци	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	Пречистување	ЈП Плаваја
2.1	Транспортни услуги	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.2	Теле.услуги (мобилни)	111,134.00	59,508.00	36,529.00	29,436.00	66,541.00	303,148.00
2.3	Теле.услуги (фиксни)	18,280.00	9,787.00	6,008.00	4,550.00	11,233.00	49,858.00
2.4	Поштарина	57,816.00	19,973.00	4,205.00	0.00	23,127.00	105,121.00
2.5	Инвестициони одржувања						0.00
2.6	Услуги за прекоп и чистење депонија		45,000.00				45,000.00

2.7	Услуги по договор за дело одр.	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.8	Трошоци за УО	139,864.00	147,940.00	13,360.00	4,952.00	42,100.00	348,216.00
2.9	Трошоци за закуп						0.00
2.10	Трошоци за засил. Исхрана						0.00
2.11	Услуги за санитар. контрола на вода	464,112.00	0.00	0.00	0.00		464,112.00
2.12	Други услуги	173,855.00	24,500.00	0.00	7,000.00	29,100.00	234,455.00
2.13	Услуги за регистрација на возила	102,810.00	94,901.00	21,254.00	0.00	0.00	218,965.00
2.14	Услуги за поправка и одржување на возила	158,861.00	216,951.00	10,638.00	0.00		386,450.00
2.15	Адв. Нотар. и Извршни услуги	395,014.00	290,948.00	39,683.00	0.00	182,433.00	908,078.00
2.16	Чланарини на здруженија	28,188.00	22,924.00	2,488.00	2,432.00	6,368.00	62,400.00
2.17	Здравствени услуги	9,100.00	0.00	0.00	0.00		9,100.00
2.18	Трошоци за Семин. и стру. литература	94,621.00	14,231.00	2,421.00	3,067.00	11,226.00	125,566.00
2.19	Интелектуални услуги	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00		20,000.00
2.20	Трошоци за јавни набавки	46,471.00	33,393.00	1,724.00	0.00	9,150.00	90,738.00
2.	ВКУПНО:	1,815,126.00	985,056.00	138,310.00	51,437.00	381,278.00	3,371,207.00

Други трошоци

Ред.бр.	Видови на трошоци	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	Пречистување	ЈП Плаваја
3.1	Трошоци за превоз на работници	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.2	Дневници за службен пат	12,572.00	4,500.00	1,000.00	500.00	1,500.00	20,072.00
3.3	Надоместок на трошоци за службен пат	5,963.00	3,592.00	659.00	404.00	1,355.00	11,973.00
3.4	Отпремнина за пензија	0.00	51,574.00	0.00	0.00	0.00	51,574.00
3.5	Помош на семејства	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		30,000.00
3.6	Премии за осигурување						0.00
3.7	Трошоци за банкарски провизии	79,371.00	42,500.00	26,089.00	21,024.00	47,523.00	216,507.00
3.8	Трошоци за промоција пропаганда и реклама	72,671.00	0.00	0.00	0.00		72,671.00
3.9	Трошоци за репрезентација	44,381.00	31,191.00	0.00	2,567.00	10,979.00	89,118.00
3.10	Трош.за репрезентација бифе	11,276.00	7,925.00	0.00	641.00	2,800.00	22,642.00

3.11	Судски такси, финанс.резер.	52,810.00	23,985.00	4,998.00	1,054.00	14,362.00	97,209.00
3.12	Казни, пенали, штети	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.13	Спонзорство за спорт и реклама	24,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,445.00
3.14	Камати	127,542.00	93,942.00	5,932.00	3,949.00	61,836.00	293,201.00
3.15	Камати за КАВ Банка	1,034,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,511.00
3.16	Сомнителни и спор.побар	130,768.00	95,649.00	5,563.00	5,897.00	61,056.00	298,933.00
3.17	Др.нематеријални трошоци	7,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,069.00
3.18	Др.немат.Тро.- сечење на дрва	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
3.19	Трошоци за РД такса	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.20	Дополнителни утврдени трошоци по решение	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.21	Погребални трошоци за сандаци и венци	0.00	0.00	558,803.00	0.00		558,803.00
3.22	Дополнителни утврдени трошоци по решение	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.23	Трошоци за одржување на софтвер	119,029.00	71,704.00	13,265.00	7,960.00	27,056.00	239,014.00
3.24	Трошоци за фонд за води	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.25	Трошоци за комисија за енергетика	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.26	Регрес за годишен одмор	384,736.00	599,442.00	82,860.00	19,178.00	144,574.00	1,230,790.00
3.27	Трошоци за комисија за енергетика	68,482.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	103,482.00
3.	ВКУПНО:	2,194,376.00	1,041,004.00	699,169.00	63,174.00	408,041.00	4,405,764.00


Ред.бр.	Видови на трошоци	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	Пречистување	ЈП Плаваја
4.1	Набавна вредност	0.00	0.00	94,476.00	0.00	0.00	94,476.00
4.2	Амортизација	4,083,784.00	1,354,267.00	216,010.00	64,932.00	20,337,831.00	26,056,824.00
4.3	Бруто плата	11,640,950.00	18,204,385.00	2,516,357.00	582,421.00	4,390,557.00	37,334,670.00
4.4	Бруто плата преку АБВ	1,261,256.00	1,903,204.00	121,917.00	0.00	437,985.00	3,724,362.00
4.	ВКУПНО:	16,985,990.00	21,461,856.00	2,948,760.00	647,353.00	25,166,373.00	67,210,332.00

5=1+2+3+4	Вкупно Трошоци	29,733,553.00	26,955,202.00	3,950,991.00	830,095.00	29,736,468.00	91,206,309.00
-----------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------------------

СТРУКТУРА НА ТРОШОЦИТЕ ПО РАБОТНИ ЕДИНИЦИ

Работна единица	2020	2019	Индекс	2020	2019	Индекс
Водовод и канализација	29.733.553	27.564.547	108	32.60%	41.68%	78.21
Комунална хигиена	26.955.202	25.422.699	106	29.55%	38.44%	76.87
Погребно	3.950.991	3.573.401	111	4.33%	5.40%	80.18
Градски Пазар	830.095	1.193.870	70	0.92%	1.80%	50.56
Пречистување на отпадни води	29.736.468	8.382.984	355	32.60%	12.68%	257.1
Вкупно трошоци	91.206.309	66.137.501	138	100,00	100,00	100

Оваа табела за структурата на трошоците по работни единици го дава учеството на трошоците на секоја работна единица во вкупните трошоци и воедно ги дава и индексите



ПРИХОДИ 2019

Ред.бр.	Видови на приходи	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	Пречистување	ЈП Плаваја
6.1	Приходи од продажба на вода	31,104,018.00	0.00	0.00	0.00		31,104,018.00
6.2	Такса за приклучок на вода	149,250.00	0.00	0.00	0.00		149,250.00
6.3	Приходи од приклучок на канализациона мрежа	47,250.00	0.00	0.00	0.00		47,250.00
6.4	Приходи од канализација	6,424,853.00	0.00	0.00	0.00		6,424,853.00
6.5	Приходи од нелегални приклучоци	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6.6	Приходи од водоин. услуги	35,584.00	0.00	0.00	0.00		35,584.00
6.7	Приходи од замена на водомери	16,675.00	0.00	0.00	0.00		16,675.00
6.8	Приходи од мерцедес канал цет	149,192.00					149,192.00
6.9	Приходи од напл. отпиш. побарувања	8,934.00	5,798.00	1,116.00	0.00	2,019.00	17,867.00
6.10	Приходи од отпис на обврски	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6.11	Приходи од камати	274,320.00	222,881.00	45,258.00	0.00	78,652.00	621,111.00
6.12	Приходи од донации	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6.13	Вонредни приходи	8,243.47	7,050.53	0.00	0.00		15,294.00
6.14	Приходи од минати години						0.00
6.15	Приходи од тужби	16,529.00	11,660.00	4,758.00	0.00	6,999.00	39,946.00
6.16	Приходи од наплата на штети						0.00
6.17	Приходи од смет	0.00	10,348,562.00	0.00	0.00		10,348,562.00
6.18	Приходи од комунален придонес домаќинства	0.00	1,387,755.00	0.00	0.00		1,387,755.00
6.19	Приходи од продажба на канти и контејнери		0.00				0.00
6.20	Приходи од јавни работи	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6.21	Приходи од погребална такса	0.00	0.00	4,735,860.00	0.00		4,735,860.00
6.22	Приходи од превоз на мртовци	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6.23	Приходи од резервација на гроб	0.00	0.00	126,000.00	0.00		126,000.00
6.24	Приходи од гробишта	0.00	0.00	92,800.00	0.00		92,800.00
6.25	Приходи од есхумација						0.00

6.26	Приходи од пазарна такса	0.00	0.00	0.00	494,217.00		494,217.00
6.27	Приходи од резервација на Тезги	0.00	0.00	0.00	1,151,041.00		1,151,041.00
6.28	Приходи од казни за диви приклучоци	19,778.00	0.00	0.00	0.00		19,778.00
6.29	Такса за јавна чистота	0.00	2,383,830.00	0.00	0.00		2,383,830.00
6.30	Приходи од амортизација на грант	954,040.00	1,022,641.00	0.00	0.00		1,976,681.00
6.31	Други приходи од вработени	14,940.00	14,492.00	1,622.00	1,283.00	2,854.00	35,191.00
6.32	Приходи од погребална опрема	0.00	0.00	142,378.00	0.00		142,378.00
6.33	Приходи од паркови и зеленило	0.00	3,150,642.00	0.00	0.00		3,150,642.00
6.34	Приходи од фонд за води	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6.35	Вонредни приходи	0.00	80,869.00	0.00	0.00		80,869.00
6.36	Приходи од донации дадени во опрема						
6.37	Приходи од јавна чистота по програма	0.00	1,113,024.00	0.00	0.00		1,113,024.00
6.38	Вонредни приходи нотарска награда	150,727.00	97,251.00	32,862.00	0.00		280,840.00
6.39	Вонредни приходи нотарски трошок	486,783.00	308,521.00	108,525.00	0.00		903,829.00
6.40	Приходи од прочистување отпадни води	0.00	0.00	0.00	0.00	9,176,357.00	9,176,357.00
6.41	Приходи од продажба на канти	0.00	353,152.00	0.00	0.00		353,152.00
6.42	Приходи од чистење на снег	0.00	184,762.00	0.00	0.00		184,762.00
6.43	Вонредни приходи тендер	144,810.00	0.00	0.00	0.00		144,810.00
6.	ВКУПНО:	40,005,926.47	20,692,890.53	5,291,179.00	1,646,541.00	9,266,881.00	76,903,418.00

ПРИХОДИ 2020


Ред.бр.	Видови на приходи	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	Пречистување	ЈП Плаваја
6.1	Приходи од продажба на вода	32,951,181.00	0.00	0.00	0.00		32,951,181.00
6.2	Такса за приклучок на вода	206,000.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00
6.3	Приходи од приклучок на канализациона мрежа	56,250.00	0.00	0.00	0.00		56,250.00
6.4	Приходи од канализација	6,984,875.00	0.00	0.00	0.00		6,984,875.00
6.5	Приходи од нелегални приклучоци	86,788.00	0.00	0.00	0.00		86,788.00
6.6	Приходи од водоин. услуги	83,400.00	0.00	0.00	0.00		83,400.00
6.7	Приходи од замена на водомери	41,585.00	0.00	0.00	0.00		41,585.00
6.8	Приходи од мерцедес канал цет	144,001.00					144,001.00
6.9	Приходи од напл. отпиш. побарувања	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6.10	Приходи од отпис на обврски	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6.11	Приходи од камати	231,526.00	160,492.00	23,259.00	10,038.00	106,927.00	532,242.00
6.12	Приходи од донации	510,586.00	872,502.00	106,525.00	24,656.00	185,867.00	1,700,136.00
6.13	Вонредни приходи	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6.14	Приходи од минати години						0.00
6.15	Приходи од тужби	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6.16	Приходи од наплата на штети	0.00	0.00				0.00
6.17	Приходи од смет	0.00	15,597,575.00	0.00	0.00		15,597,575.00
6.18	Приходи од комунален придонес домаќинства	0.00	2,207,067.00	0.00	0.00		2,207,067.00
6.19	Приходи од продажба на канти		176,453.00				176,453.00
6.20	Приходи од Превоз на губрарка	0.00	304,690.00	0.00	0.00		304,690.00
6.21	Приходи од погребална такса	0.00	0.00	4,705,165.00	0.00		4,705,165.00
6.22	Приходи од превоз на мрговци	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6.23	Приходи од резервација на гроб	0.00	0.00	9,000.00	0.00		9,000.00
6.24	Приходи од гробишта	0.00	0.00	145,547.00	0.00		145,547.00
6.25	Приходи од есхумација						0.00

Годишен извештај за работа на ЈП „Плаваја,, -Радовиш

6.26	Приходи од пазарна такса	0.00	0.00	0.00	423,370.00		423,370.00
6.27	Приходи од резервација на Тезги	0.00	0.00	0.00	1,096,326.00		1,096,326.00
6.28	Приходи од казни за диви приклучоци	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6.29	Такса за јавна чистота	0.00	2,361,630.00	0.00	0.00		2,361,630.00
6.30	Приходи од амортизација на грант	3,023,847.00	0.00	0.00	0.00	20,337,831.00	23,361,678.00
6.31	Други приходи од вработени	5,206.00	8,110.00	1,169.00	270.00	2,983.00	17,738.00
6.32	Приходи од погребална опрена	0.00	0.00	165,661.00	0.00		165,661.00
6.33	Приходи од паркови и зеленило	0.00	4,087,543.00	0.00	0.00		4,087,543.00
6.34	Приходи од фонд за води	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6.35	Вонредни приходи	0.00	10,296.00	0.00	0.00		10,296.00
6.36	Приходи од донации дадени во опрема						0.00
6.37	Приходи од јавна чистота по програма	0.00	2,206,285.00	0.00	0.00		2,206,285.00
6.38	Вонредни приходи нотарска награда	96,054.00	72,748.00	4,101.00	3,549.00	44,361.00	220,813.00
6.39	Вонредни приходи нотарски трошок	42,192.00	31,077.00	2,588.00	1,651.00	19,486.00	96,994.00
6.40	Приходи од прочистување отпадни води	0.00	0.00	0.00	0.00	9,186,708.00	9,186,708.00
6.41	Вонредни приходи адвокатски трошоци	276,699.00	203,803.00	26,797.00	3,001.00	125,790.00	636,090.00
6.42	Приходи од чистење на снег	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6.43	Вонредни приходи судски трошоци	18,183.00	13,025.00	1,284.00	1,003.00	7,980.00	41,475.00
6.	ВКУПНО:	44,758,373.00	28,313,296.00	5,191,096.00	1,563,864.00	30,017,933.00	109,844,562.00

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ ПО РАБОТНИ ЕДИНИЦИ

Работна единица	2020	2019	Индекс	2020	2019	Индекс
Водовод и канализација	44.758.373	40.005.926	112	40.75%	52.02%	78
Комунална хигиена	28.313.296	20.692.891	137	25.78%	26.91%	96
Погребно	5.191.096	5.291.179	98	4.73%	6.89%	69
Градски Пазар	1.563.864	1.646.541	95	1.42%	2.14%	66
Пречистување на отпадни води	30.017.933	9.266.881				
Вкупно приходи	109.844.562	76.903.418	110	100	100	100



Од структурата на приходите по работни единици се гледа учеството на работните единици во вкупните приходи и индексите за истото.

ИЗВЕШТАЈ ЗА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА И ПОДАТОЦИ

БИЛАНСОТ НА УСПЕХОТ

средства и извори на средства
на крајот на деловната год.

	2020	2019
вкупни средства	537.452.619	138.711.307
постојани средства	421.434.879	41.784.721
тековни средства	116.017.740	96.926.586
капитал и резерви	64.213.811	47.511.099
долгорочни и крат.обврски	100.406.216	85.249.782

финансиски резултати

	2020	2019
вкупни приходи	109.844.562	76.903.418
вкупни трошоци	91.206.309	66.137.501
добивка за финах.год.	16.702.711	9.528.422
загуба за финан. год.		
број на вработени	98	90

ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ			
ПРОФИТАБИЛНОСТ			
Ред бр.	ОПИС	2020	2019
1	Однос на добивката пред оданочување и вкупната актива (во % со две децимали)	3.47	7.76
2	Однос на добивката за деловната година и вкупна актива (во % со две децимали)	3.11	6.87
3	Однос на добивката пред оданочување и капитал и резерви (во % со две децимали)	29.03	22.66
4	Однос на добивката за деловната година и капитал и резерви (во % со две децимали)	26.01	20.06
5	Добивка пред оданочување по работник (во денари)	190.186	119.621
6	Добивка за деловната година по работник (во денари)	170.436	105.871
7	Пренесена загуба и загуба за деловната година во однос на капитал и резерви (во % со една децимала)	0	0
8	Загуба за деловната година по работник (во денари)	0	0
9	Добивка за деловната година во однос на вкупната актива (во % со две децимали)	3.11	6.87

ЕФИКАСНОСТ			
Ред бр.	ОПИС	2020	2019
1	Денови на врзување на залихите (цел број)- однос меѓу производот на вредноста на залихите и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење	38	43
2	Денови на врзување на побарувањата (цел број)- однос меѓу производот на вредноста на побарувањата и бројот на деновите	255	350

	во годината спрема приходите од редовното работење		
3	Денови на плаќање на обврските – однос меѓу производот на вредноста на краткорочните обврски и бројот на деновите во годината спрема трошоците од редовното работење (цел број)	403	472

ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ

Ред бр.	ОПИС	2020	2019
1	Финансиска сигурност – учество на капиталот и резервите во вкупната пасива (во %)	11.95	34.25
2	Степен на кредитна способност – однос меѓу капиталот и резервите, долгорочните резервирања и долгорочните обврски со постојаните средства (во %)	28.32	208.52
3	Степен на самофинансирање – однос меѓу капиталот и резервите, долгорочните резервирања и постојаните средства и залихите (во %)	14.83	93.55
4	Степен на задолженост – однос на вкупните долгови со капиталот и резервите (во %)	156.36	179.43

ЕКОНОМИЧНОСТ


Ред бр.	ОПИС	2020	2019
1	Однос меѓу приходите и расходите од работењето (во %)	120.44	116.28
2	Однос меѓу редовните и финансиските приходи и редовните и финансиските расходи (во %)	120.44	116.28
3	Однос на добивката за деловната година и приходите од редовното работење (во %)	15.21	12.39

ЛИКВИДНОСТ

Ред бр.	ОПИС	2020	2019
1	Моментна ликвидност – однос меѓу паричните средства и	61.61	31.75

	хартите од вредност и краткорочните обврски (во %)		
2	Тековна ликвидност – однос меѓу тековните средства намалени за залихите и краткорочните обврски (во %)	230.89	192.69
3	Општа ликвидност – однос меѓу тековните средства и краткорочните обврски (во %)	256.31	212.41

ИЗРАБОТИЛ и КОНТРОЛИРАЛ: Пранговски Ристе



ЈП Плаваја Радовиш

Директор

Дејан Крстев

